

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот, Сојузот за младинска работа (СМР) распишува

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТЕН КООРДИНАТОР

Сојуз за младинска работа (СМР) ги повикува сите заинтересирани лица, запознаени со младинската работа, процесите во земјата поврзани со младинската работа и работата на СМР да се пријават за позицијата Проектен координатор.

Главни задачи на позицијата Проектен координатор:

- Го координира спроведувањето на проектот “The Melting Pot”, KA2 стратешко партнерство во рамки на програмата Еразмус+;
- Го поддржува спроведувањето на проектот “SLOW Youth Work - Supporting Long-term Outcomes With Youth Work”, KA2 стратешко партнерство во рамки на програмата Еразмус+;
- Го поддржува спроведувањето на проектот “Transformers: The Age of Youth Work”, проект за градење на капацитетите во младинскиот сектор во рамки на програмата Еразмус+;
- Дава поддршка во спроведувањето на активности во рамки на другите проекти на СМР;
- Учествува во пишување на нови проектни апликации;
- Учествува во спроведување на процесите што ги води СМР со цел признавање, препознавање, стандардизирање и професионализација на младинската работа;
- Се координира со Генералниот секретар и другите членови на Секретаријатот на СМР за прашања во врска со реализација на програмата и други прашања од областа на тековното работење на СМР;
- Врши други работи во согласност со Статутот на СМР и насоките од Генералниот секретар

За својата работа, Проектниот координатор е одговорен пред Генералниот секретар на СМР.

Потребни знаења и вештини на кандидатот:

Квалификации:

- Високо образование, завршено или во тек
- Минимум 2 години искуство во полето на младинската работа

Лични карактеристики и вештини:

- Искуство со пишување на проектни апликации
- Искуство со спроведување на проекти
- Комуникациски вештини
- Активно познавање на англиски јазик

Услови за работа:

Позицијата е со пола работно време (20 часа неделно), повремена работа за викенди и вклучува патување. Согласно условите, Проектниот координатор ќе работи од дома или од канцеларија на една организациите членки на СМР.

Проектниот координатор се ангажира врз основа на договор за повремено вршење на услуги. Месечниот хонорар изнесува 12,000 денари нето.

Периодот на ангажман на Проектниот координатор е 6 месеци, со можност за продолжување.

Рок и начин на пријавување:

- Кратка биографија на кандидатот;
- Мотивациско писмо на кандидатот.

Пријавите треба да се испратат на електронската адреса на СМР: smr.sojuz@gmail.com, најдоцна до 31 март, 23:59 часот со назнака: Пријава за проектен координатор. Процесот на селекција ќе биде компетиран до крајот на март, а се очекува избраното лице да започне со работа во април. СМР го задржува правото да не избере никој од пријавените кандидати.

За сите прашања во врска со овој повик обратете се на smr.sojuz@gmail.com.